

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСОБИНИТЕ НА ЛЕКОТ

1. ЗАШТИТЕНО ИМЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ПРОИЗВОД

- ERITROMICIN филм-обложени таблети од 250 mg.
- ERITROMICIN филм-обложени таблети од 500 mg.

2. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ

- Една филм-обложена таблета содржи 250 mg односно 500 mg erythromycin ethylsuccinate.

3. ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

- Филм-обложена таблета.

4. КЛИНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ


4.1 ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

- *Респираторни инфекции:*
 - Пнеумонии предизвикани од атипични патогени микроорганизми (*Mycoplasma pneumoniae, Legionella* и *Chlamidia*).
 - Стрептококни инфекции на горните (otitis media, tonsilitis, faringitis, laringitis) и долните респираторни патишта (tracheitis, bronchitis, pneumonia).
 - Пертусис и дифтерија.
- *Инфекции кај особи кои се алергични на йеницилин* (фарингитис, шарлах, еризипел, бронхитис, пнеумонија, стафилококни инфекции на кожата и рани, гонореа, сифилис);
- *Инфекции предизвикани со Chlamidia:*
 - Инклузионен коњуктивитис, некомплициран уретритис, ендоцервицитис, епидидимитис, инфекции на простатата и ректумот;
 - Лек од избор за инфекции со хламидија за време на бременост.
- *Гаспрорецидитис предизвикан со Campylobacter jejuni;*
- *Сирупитетококни и стафилококни инфекции на кожата и меките ткива;*
- *Превенција од бактериски ендокардитис и ревматска гроздница кај пациенти алергични на йеницилин;*
- *Ран стападиум на Лајмска болест кај пациенти со контраиндикација за йеницилин и тетрациклини.*

Ако тетрациклините се контраиндицирани или пациентите не ги поднесуваат, тогаш еритромицинот е индициран и кај уретритис предизвикан со *Ureaplasma urealiticum*.

- *Профилакса*

Превенција на иницијалниот напад на ревматска гроздница кај особи алергични на



пеницилин.

Превенција на рекурентни напади на ревматска грозница кај особи алергични на пеницилин и сулфонамиди.

4.2 ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

За лекување на умерени и средно тешки инфекции кај возрасни и деца постари од 12 години, дневната доза изнесува 1-2 g поделена во 4 поединечни дози (1 или 2 филм-обложени таблети од 250 mg или 1 филм-обложена таблета од 500 mg на 6 часа, во зависност од тежината на инфекцијата). За лекување на тешки инфекци дозата може да се зголеми до 4 g на ден поделена во 4 поединечни дози (2 филм-обложени таблети од 500 mg на 6 часа).

Кај постарите особи не е потребно прилагодување на дозата.

Третманот на стрептококни инфекции во тераписки дозие треба да изнесува 10 дена.

Стандардно траење на терапијата со еритромицин изнесува: 5-10 дена при лекување на инфекции на горните респираторни патишта; 7-14 дена при лекување на долните респираторни патишта; 10-21 дена при лекување сексуално преносливи болести; 5-10 дена при лекување на инфекции на кожа и меки ткива; најмалку 5 дена при лекување на гастроинтестинални инфекции.

4.3 КОНТРАИНДИКАЦИИ

Еритромицинот е контраиндициран при:

- алергија на еритромицин и други макролидни антибиотици,
- тешка хепатална инсуфициенција,
- истовремана апликација со терфенадин, астемизол, цисаприд, пимозид, и ергот алкалоиди,
- порфирија.

4.4 ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во текот на бременоста и лактацијата еритромицин треба да се употребува само доколку постојат јасни индикации за неговата употреба.

Еритромицинот со претпазливост треба да се аплицира кај пациенти со оштетена функција на црниот дроб или оштетена билијарна екскреција, при истовремена употреба на други хепатотоксични супстанции и при постоење на миастения гравис.

Долготрајната и повторувана терапија со еритромицин може да доведе до појава на бактериска суперинфекција со неосетливи бактерии, при што во некои случаи може да биде потребно и прекинување на терапијата.

4.5 ИНТЕРАКЦИИ

Еритромицинот го блокира цитохром P450, а со тоа и метаболизамот на лековите кои се трансформираат преку овој ензимски систем во црниот дроб.

Еритромиционот го зголемува ефектот на следниве лекови: теофилин, фенитоин и валпроат, клозапин, циклоспорин, алфентанил, бромокриптин, квинидин и дисопирамид, фелодипин, метилпреднизолон, мидазолам или тиазолам, такролимус,

антикоагуланси, ритонавир, омепразол, дигоксин, силденафил.

Истовремена употреба на еритромицин со антихистаминици (терфенадин, астемизол), цисаприди или пимозидом, може да предизвика опасни аритмии.

Циметидинот го појачува ефектот на еритромицин, додека пеницилинот го намалува.

Истовремена употреба на еритромицин и ерготамин или дихидроерготамин кај некои пациенти може да предизвика ерготаминска токсичност која се карактеризира со тежок периферен вазоспазам и диастезија.

Ефектот на оралните контрацептиви може да се намали при истовремена употреба со еритромицин. Па поради тоа мора да се користат додатни нехормонски контрацептивни средства.

Во многу ретки случаи, истовремената примена на еритромицин и ловастатин може да ја потенцира рабдомиолизата.

4.6 БРЕМЕНОСТ И ДОЕЊЕ

Доколку примената на Еритромицин кај бремените жени и доилките е неопходна и ако тераписката корист за мајката е поголема од ризикот по фетусот или бебето, еритромицинот може да се примени.

4.7 ЕФЕКТИ НА ЛЕКОТ ВРЗ УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ МАШИНА

Нема податоци дека еритромицинот влијае врз способноста за управување со возило или машини.

4.8 НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Најчестите несакани дејствиа после употребата на Еритромицин се манифестираат од страна на дигестивниот тракт а истите се манифестираат со гадење, повраќање, стомачни болки, пролив и пореметување на функцијата на црниот дроб.

Несаканите дејствиа се рангирани према органските системи и честотата на јавување, и можат да бидат: многу чести ($>1/10$), чести ($>1/100$ и $<1/10$), повремени ($>1/1000$ и $<1/100$), ретки ($>1/10\ 000$ и $<1/1000$) и многу ретки ($<1/10\ 000$), вклучувајќи и изолирани случаи.

Хематолошки ѝоремешувања: **ретко:** еозинофилија.


Имунологски ѝоремешувања: **ретко:** алергиски реакции, уртикарија и други врсти на егзантем по кожата, треска, анафилактички реакции, Stivens-Johnson синдром и токсична епидермална некролиза.

Поремешувања на ниво на уво и ценшар за рамношежа: **повремено:** пролазно оштетување на слухот кај постарите особи со со хепатички или ренални заболувања.

Поремешувања на нервниот систем: **повремено:** влошување на мијастенија гравис и **ретко:** конфузија, вртоглавица, халуцинацији.

Крдиоваскуларни ѝоремешувања: **многу ретко:** аритмија, болка во градите со продолжување на QT интервалот.

Гасшрошнешесинални ѝоремешувања: **многу често:** мачнина, повраќање, абдоминална болка, пролив и **многу ретко:** псевдомембранизен колит.



Хећајобилијарни љоремешувања: многу често: холестатски хепатитис.

4.9 ПРЕДОЗИРАЊЕ

Предозирањето со еритромицин може да резултира со појава на губење на слухот, пролив, гадење и повраќање. Кај вакви случаи се препорачува прекинување на терапијата, гастроична лаважа или да се предизвика повраќање и зголемена орална апликација на течности. Доколку реналниот аутпут е намален а функцијата на бубрезите очувана, се препорачува интравенска апликација на течности.

5.0 ФАРМАКОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ

5.1 ФАРМАКОДИНАМСКИ СВОЈСТВА

Еритромицин е макролиден антибиотик со широк спектар на дејство, кој делува бактериостатски на најголем број микроорганизми. Кај помал број на осетливи микроорганизми, еритромицинот може да има и бактерицидно дејство. Антибактерискиот спектар на дејство на еритромицинот ги опфаќа: грам-позитивните и грам-негативните бактерии, микоплазмите, спирохетите, хламиидите и рикециите. Најголем степен на осетливост према еритромицинот покажуваат грам-позитивните коки, како што се *Str. Pyogenes* и *Str. Pneumoniae*, кај кои вредностите на MIC (кинимальна инхибиторна концентрација) изнесуваат помеѓу 0.001 и 0.2 µg/ml. Многу соеви на *Staph. Aureus* (MIC 0.005 µg/ml) и *Staph. Epidemicus* (MIC 0.2-100 µg/ml) се осетливи на еритромицин.

Еритромицинот *in vitro* делува против грам-негативните коки (*staphylococci* и *streptococci*) и грам-позитивните бацили вклучувајќи ги и *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Erysipelothrrix*, *Listeria monocytogenes*, *Propionbacterium acnes*, со вредности на MIC од 0.01 до 3.0 µg/ml. Умерено осетливи на еритромицин се соевите на *Clostridium perfrigens* (MIC 0.1-8 µg/ml) и соевите на *Nocardiae*. Од грам-негативните микроорганизми висока осетливост према еритромицин покажуваат повеќето соевите на *Neisseria gonorrhoeae*, а умерена *Neisseria meningitis*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, соеви на *Bordetella*, *Brucella*, *Legionella pneumophila*, *Pasteurella* и *H. Ducreyi*.

Еритромицинот е исто така е активен и против *Mycoplasma pneumoniae* (MIC 0.001-0.002 µg/ml), *Legionella pneumophila* (MIC 0.5 µg/ml), *Chlamydia trachomatis* (MIC 0.1-0.5 µg/ml). Према еритромицин се осетливи и други хламиидии, рикеции, спирохети, актиномицети и *Borelia burgdorferi*. Атипичните микобактерии, како што се *M. Scrofulaceum* и *M. Canassi* се умерено осетливи према еритромицинот, додека *M. Intracelulare* нејчесто е резистентна.

Од грам-негативните анаероби на еритромицин се осетливи *Helicobacter pylori* и многу соеви на *Campylobacter jejuni*, додека повеќе од 50% од соевите на *Bacteroides fragilis* и *fusobacteria* се резистентни на еритромицин.

Еритромицин не е активен во однос на ентеробактериите (*Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*), *Pseudomonas*, вирусите и габите.

Механизам на дејствување

Еритромицин и другите макролидни антибиотици ја инхибираат синтезата на



протеините врзувајки се реверзибилно за 50 S рибозомните подедници од сензитивните микроорганизми, при што ја инхибираат транслокацијата на аминоацил-трансфер-RNK и ја инхибира полипептидната синтеза.

Грам-позитивните бактерии акумулираат околу 100 пати повеќе еритромицин во себе во однос на грам-негативните микроорганизми. Нејонизираниот облик на лекот значително подобро продира во клетките, ова донекаде и ја објаснува поголемата активност на лекот во алкална pH, што резултира со зголемена антимикробна активност.

5.2 ФАРМАКОКИНЕТСКИ СВОЈСТВА

После перорална примена ресорпцијата на еритромицин се обавува воглавно во дуоденумот. Еритромицин како база некомплетно се ресорбира од дигестивниот систем, тој се инактивира под дејство на желудечниот сок. Меѓутоа еритромицин во облик на сол како што е случајот со еритромицин стеарат и еритромицин етилсукцинат се помалку осетливи кон киселините, поради што и неговата ресорпција е подобра во однос на базата. Храната ја намалува ресорпцијата на препараторт поради тоа се препорачува негова употреба на празен желудник или најмалку еден час по внесувањето на храната.

Максималните плазматски концентрации после апликација на еритромицин во доза од 250 mg се постигнуваат за 1 до 2 часа и изнесуваат од 0.3-0.5 µg/ml.

После перорална апликација на еритромицин во доза од 500 mg, максималните концентрации се поголеми и се движат во распон од 0.4-0.9 µg/ml.

Еритромицин добро се дистрибуира во телесните течности и ткива, освен во централниот нервен систем. Пенетрацијата во церебро спиналната течност е зголемена при воспаление на менингите. Високи концентрации на еритромицин се утврдени во црниот дроб, слезенката, простатата, полиморфонуклеарните лимфоцити и макрофагите. Утврдено е дека интрацелуларната концентрација на еритромициниот е 9-20 пати поголема во алвеоларните макрофаги, а 10-13 пати во полиморфонуклеарните леукоцити. Некои резултати покажале дека макролидите поседуваат неспецифично имуностимулативно дејство, кое резултира со зголемена миграција и фагоцитоза на полиморфонуклеарните леукоцити, најверојатно како резултат на инхибицијата ослободувањето на некои простагландини.

Волуменот на дистрибуција изнесува 0.9 L/kg.

Околу 95% од препараторот се врзува за плазматските протеини.

Еритромициниот ја поминува плацентарната бариера достигнувајќи плазматски фетални концентрации од 5-20% од плазматските концентрации на мајката. Исто така се дистрибуира и во мајчиното млеко во концентрација од околу 50% од плазматската концентрација.

Биолошкиот полуживот на еритромициниот изнесува 1.5-2.5 часа, овој временски период може да биде продолжен кај пациенти со бubreжни оштетувања.

Еритромицин во најголем дел (> 90 %) се метаболизира во црниот дроб со деметилација во облик на неактивни метаболити.

Препараторот во најголем дел се елиминира преку жолчката додека само 2-5 % од перорално администрираната доза се елиминира преку урината.



5.3 ПРЕТКЛИНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СИГУРНОСТА НА ЛЕКОТ

Во *in vitro* испитувањата на бактериски соеви (*Salmonella typhimurium* TA), било докажано дека еритромицин стеарат не поседува мутагени ефекти.

Долготрајните испитувањата направени на стаорци, кај кои им било аплицирано еритромицин во доза од 5000 или 10 000 ppm укажуваат дека овој препарат не поседува канцерогени особини.

Резултатите од испитувањата покажале дека еритромициниот не поседува ембриотоксични и тератогени ефекти.

Со оглед на тоа што не постојат адекватни контролирани студии на бремени жени, еритромициниот во текот на бременоста и лактацијата треба да се употребува само доколку постојат јасни индикации за неговата употреба.

6.0 ФАРМАЦЕВТСКИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 ЛИСТА НА ЕКСЦИПИЕНТИ

ERITROMICIN, 250 mg, филм-обложени таблети

Јадро:

- пченкарен скроб
- микрокристална целулоза
- магнезиум-стеарат

Филм:

- Opadry white YS-1-7002.

ERITROMICIN, 500 mg, филм-обложени таблети

Јадро:

- пченкарен скроб
- микрокристална целулоза
- магнезиум-стеарат

Филм:

- Opadry white YS-1-7002.

6.2 ИНКОМПАТИБИЛНОСТИ

Нема.

6.3 РОК НА ТРАЕЊЕ

3 години од денот на производството на филм-обложените таблети.

Лекот да не се употребува по истекот на рокот на траење.

6.4 НАЧИН НА ЧУВАЊЕ



ERITROMICIN, 250 mg, филм-обложени таблети:

Да се чува на температура до 25° С.

ERITROMICIN, 500 mg, филм-обложени таблети:

Производот на бара посебни услови на чување.

ЛЕКОТ ДА СЕ ЧУВА НА МЕСТА НЕДОСТАПНИ ЗА ДЕЦА!

6.4 ПАКУВАЊЕ

ERITROMICIN, 250 mg, филм-обложени таблети: Кутија со 2 блистера (AL/PVC) со по 10 филм-обложени таблети од 250 mg;

ERITROMICIN, 500 mg, филм-обложени таблети: Кутија со 2 блистера (AL/PVC) со по 10 филм-обложени таблети од 500 mg;

6.5 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И РАКУВАЊЕ

Нема.

7.0 ИМЕ И АДРЕСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

HEMOFARM A.D, ул.Београдски пут бб, Вршац, Р.Србија

МЕСТО НА ПРОИЗВОДСТВО

HEMOFARM KONCERN ZORKA PHARMA A.D, ул. Хајдук Вељкова бб, Шабац,
Р.Србија

НОСИТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕУТСКО - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

Ул. Иво Лола Рибар 39/1-1, Скопје, Р.Македонија

8.0 БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОМЕТ

9.0 ДАТУМ НА ПРВОТО ОДОБРЕНИЕ/ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО

10.0 ДАТУМ НА (ДЕЛУМНА) РЕВИЗИЈА НА ТЕКСТОТ

Maj, 2010.

